



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

, 1000
02 3289 054
02 3289 054
02 3289 048
info@fzo.org.mk

**До: Јавни здравствени установи (ЈЗУ)
Приватни здравствени установи (ПЗУ)**

Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2019 година

За обезбедување на видот и обемот на здравствените услуги на осигурените лица за 2019 година, давателите на здравствени услуги - јавни и приватни здравствени установи кои вршат специјалистичко консултативна и/или болничка здравствена заштита и имаат договор за пружање на здравствени услуги на товар на средствата на Фондот за 2019-2023 година, **потребно е да ја достават следната документација за 2019 година:**

1. ЗА ЈЗУ

- План за вид и обем на здравствени услуги за 2019 година **по дејности** – образец,
- Збирен рекапитулар на вкупно планирани здравствени услуги за 2019 година по нивоа на здравствена заштита и дејности,
- Список на дејности- образец,
- Список на вработени по структура - образец,
- Преглед на нова опрема и нови дијагностички процедури за 2019 година - образец,
- Развојни компоненти.

2. ЗА ПЗУ

- План за вид и обем на здравствени услуги за 2019 година **по дејности**,
- Збирен рекапитулар на вкупно планирани здравствени услуги за 2019 година за здравствена заштита за сите дејности.

Наведената документација под број 1, задолжително ја доставуваат сите јавни здравствени установи, додека приватните здравствени установи доставуваат **само план за вид и обем на здравствени услуги по дејности и збирен рекапитулар (доколку имаат повеќе од една дејност)**, како што е наведено под реден број 2. При тоа, документацијата што се доставува **мора да е во согласност со пропишаните теркови од страна на Фондот** и истите се објавени на веб страницата



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

, 1000
02 3289 054
02 3289 054
02 3289 048
info@fzo.org.mk

www.fzo.org.mk во делот **Даватели на здравствени услуги, кај Теркови на потребна документација за 2019 година.**

Целата документацијата задолжително треба да се достави во

-) електронска форма (*excel формат*) на е-пошта: dogovori@fzo.org.mk и
-) печатена форма (верифицирана од страна на директорот на установата), до ФЗОМ, со ознака за Одделение за буџетска координација, преговарање и договарање.

При тоа Ве задолжуваме со достава на документацијата по електронска пошта, во самиот е-маил да назначите лице за контакт со Фондот, контакт телефон и е-маил адреса.

Рокот за достава на потребната документација до Фондот е заклучно со **31.10.2018** година.

За прашањата поврзани со ова известување контакт телефонот е 02 3289 – 025.

Сектор за финансиски прашања
Одделение за буџетска координација преговарање и договарање